

КД БРИК

акциски фонд

КД БРИК
ОСНОВАН НА
28.10.2008

ГЛОБАЛНО ОРИЕНТИРАН
СО АКЦЕНТ НА
BRIC ДРЖАВИТЕ

ПРЕПОРАЧЛИВО
ВРЕМЕ ЗА
ИНВЕСТИРАЊЕ
НАЈМАЛКУ 5
ГОДИНИ

Надоместоци и провизии	Влезна провизија	0% - 5%
	Излезна провизија	0% - 5%
	Управувачка провизија	3%
	Надоместок на депозитарна банка	0,35%

Приноси на фондот	1 година	9,58%
	3 години	29,52%
	од основање	72,03%


Бенчмарк	S&P BRIC 40	100%
----------	-------------	------

TOP 10 INVESTMENTS


- 1. RELIANCE INDUSTRIES (7,98%)** - поседуваат бизниси низ Индија кои се занимаваат со енергија, петрохемиски производи, текстил, природни ресурси, трговија на мало и телекомуникации. Reliance е една од најпрофитабилните компании во Индија.
- 2. PING AN INSURANCE (5,93%)** - е кинески холдинг конгломерат и главно се занимава со осигурување, банкарство и финансиски активности. Компанијата е основана во 1988 со седиште во Шензен.
- 3. CHINA MOBILE (5,42%)** - најголемата мобилна телекомуникациска компанија во пазарната капитализација, а воедно и најголем мобилен оператор во светот во однос на бројот на корисници. Обезбедува мобилни и мултимедијални услуги преку својата телекомуникациска мрежа низ Кина.
- 4. ICICI BANK (5,08%)** - е индиска компанија која се занимава со банкарство и финансиски услуги со седиште во Мумбаи. Во однос на средствата и пазарната капитализација од 2018 Icici Bank е втора банка по големина во Индија
- 5. TAIWAN SEMICONDUCTOR (5,05%)** - водечки производител на полупроводници со седиште во Тајван. Помеѓу другото, оваа компанија го снабдува Apple со чипови.
- 6. VALE (3,72%)** - е бразилска мултинационална корпорација која се занимава со метали и рударство и е еден од најголемите логистички оператори во Бразил. Компанијата е најголем производител на железна руда и никел во светот.
- 7. BAIDU (3,63%)** - е кинеска мултинационална технолошка компанија со седиште во кампусот Baidu во Пекинг основана во 2000 и е специјализирана за интернет услуги и вештачка интелигенција. Се вбројува меѓу најголемите интернет компании во светот.
- 8. TATNEFT (3,47%)** - е руска вертикално интегрирана компанија за нафта и гас со седиште во Алметјејевск и е шеста по големина во Русија.
- 9. CHINA PETROLEUM & CHEMICAL (3,92%)** - е кинеска нафтена компанија со седиште во Пекинг. Компанијата нуди бензин, дизел, керозин итн. Котира на берзата во Хонг Конг, а исто така нејзините акции се тргуваат и на берзите во Шангај и Њујорк.
- 10. BANCO BRADESCO (3,10%)** - банка која е основана во 1943 и според нејзината актива е една од најголемите банки во Бразил. Исто така има експозитори во Њујорк, Лондон, Луксембург, Хонг Конг и Токио.

За да дознаете повеќе за КД БРИК или за другите инвестициски фондови, посетете ја нашата веб страна www.kd-fondovi.mk. Инвеститорите треба да бидат свесни дека вредноста на финансиските инструменти и приходите од нив не е загарантирана. Приносот од минатите години е од информативен карактер и не претставува индикација за очекуваниот принос во иднина. Компанијата си извинува за можните пропусти направени при подготовка на овој документ. Пред да донесете одлука да ги инвестирате средствата во инвестицискиот фонд добро е да се запознаете со целосната содржина на Статутот и Проспектот на фондот.

Индикатор на синтетички ризик и принос*



Вредност на уделот од основање



Гледишта на портфолио менаџерот

Се очекува 21-от век да го одбележи развојот на нови пазари, што ќе биде од суштинско значење и ќе влијае на идниот геостратешки аранжман на светот. Развојот на земјите од БРИК (Бразил, Русија, Индија, Кина) се очекува да биде поголем од групата најразвиени земји Г6 (САД, Јапонија, Велика Британија, Германија, Франција, Италија) до 2040 година во однос на БДП. Развојот на овие пазари поради нивните поволни демографски индикатори, како што се работната сила, изобилство на природни ресурси и брзиот економски развој и напредок во сите области на општествениот живот, ќе останат многу привлечни за инвеститорите.

Моментална состојба

Негативното влијание на трговската војна меѓу САД и Кина ќе се почувствува од сите земји во светот, но можеме да очекуваме дека најголем дел од негативната атмосфера ќе биде почувствувана во земјите во развој. Повисокиот ризик се однесува на цените на акциите на компаниите од земјите во развој кои во голема мера се одрази во втората половина од минатата година, што ги направи акциите на компаниите од овој дел од светот во споредба со конкурентите на развиените земји значително "поевтини". Во случај на позитивен развој меѓу САД и Кина може да се очекуваат позначајни движења на пазарите во развој.

Индикаторот за синтетички ризик и принос го прикажува соодносот на потенцијалниот ризик и потенцијалниот принос на инвестициите во фондот врз основа на флукуација на вредноста на уделот во изминатите години. Историските податоци кои се користат при пресметувањето на индикаторот не се показател за идниот принос на фондот. Ризикот и приносот може да се променат со текот на времето. Најниското ниво на скалата не значи инвестиција без ризик.